

## ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ

(<https://www.sportvision.mk/>)

### Што се колачиња?

Колачињата се мали текстуални датотеки што веб страницата која ја посетувате ги поставува на вашиот компјутер или мобилен уред заради чување на информации за вашата посета. Овие текстуални датотеки можат да бидат прочитани од страна на веб страниците кои ги посетувате и да помогнат во вашата идентификација кога повторно ќе ја отворите истата веб страница. Колачињата се „пасивни“ бидејќи содржат информации кои вашиот пребарувач може да ги поврати, но не содржат програми, вируси или малициозен софтвер. Колачињата обично истекуваат по одреден временски период, кој може да биде во траење од неколку минути до повеќе од една година.

Постојат разни видови колачиња и тие обично се сортираат според времетраењето, доменот на кој припаѓаат и намената (целта):

Колачињата според времетраењето може да се поделат во две категории: „за време на сесијата“ и „трајни (упорни)“.

- Колачињата за време на сесијата се привремени и се бришат кога ќе го затворите пребарувачот или по одреден период на неактивност.
- Трајните колачиња остануваат на вашиот компјутер до датумот на истекување/времето утврдено од креаторот на колачињата.

Колачињата според доменот на кој припаѓаат, се поделени на:

- Колачиња кои се поставени од сопственикот на доменот што се посетува, односно Sport Vision и
- Колачиња кои се поставени од трети страни, од друг домен освен оној што го посетил корисникот.

Повеќе информации за видот на колачињата што ги поставува Sport Vision според намената (целта) може да прочитате во делот Колачињата што ги поставуваме.

### Што прават колачињата?

Колачињата можат да содржат многу видови информации за вашата посета на одредена веб страница, но најчесто се користат за чување на избраните преференции, како што се јазик, големина на фонт, содржина на кошничката, поставки за приватноста и состојба на најавување. Колачињата не содржат лични или приватни податоци за вас, но можат да соберат информации за вашите навики на пребарување. Во најголем дел, колачињата го подобруваат вашето корисничко искуство со пребарувањето со тоа што спречуваат постојано да ја одбирате истата опција секогаш кога посетувате некоја страница.

Меѓутоа, веб страниците исто така користат колачиња кои служат за рекламирање согласно вашите интереси врз основа на избраните преференции или содржината на страниците што сте ги посетиле. Од овие причини, некои веб корисници ги бришат или одбиваат одредени типови на колачиња, односно колачиња од одредени страници.

### Дали можам да ги избришам колачињата?

Да, можете да ги прегледате колачињата зачувани на вашиот компјутер и да ги избришете некои или сите. Сепак, секој пребарувач има различна постапка за таа цел.

Имајте предвид дека во некои случаи, бришењето на колачиња ќе влијае на вашето корисничко искуство при повторна посета на некоја страница. На пример, можеби ќе бидете принудени повторно да се најавите, или предметите додадени во вашата кошничка ќе исчезнат.

### Може ли да го поставам пребарувачот да ги блокира колачињата?

Да, повеќето пребарувачи ви дозволуваат да наведете кои видови колачиња ги прифаќате или ќе ги одбиете сите колачиња. Бидејќи секој пребарувач е различен, еве неколку од најчестите:

- [Google Chrome](#)
- [Microsoft Edge](#)
- [Mozilla Firefox](#)
- [Microsoft Internet Explorer](#)
- [Opera](#)
- [Apple Safari](#)

Да го оневозможите следењето од Google Analytics на сите веб страници, посетете ја <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout>.

При посета на некои страници може да видите порака за предупредување која ви препорачува да ги прифатите колачињата заради оптимално искуство со пребарувањето.

### Како ги користиме колачињата?

Ние ги користиме колачињата на различни начини со цел да го подобриме вашето корисничко искуство на нашата страница, деталите се наведени подолу.

### Колачињата што ги поставуваме

<a href="#">Неопходни</a>	Неопходните колачиња овозможуваат веб страницата да биде употреблива, односно ги овозможуваат основните функции, како што се навигација на страницата и пристап до заштитените подрачја. Без овие колачиња веб страницата не може да функционира правилно.
<a href="#">Статистички</a>	Статистичките колачиња им помагаат на сопствениците на веб страниците да разберат како посетителите комуницираат со веб страницата со собирање и анонимно пријавување на податоците.
<a href="#">Маркетинг</a>	Маркетинг колачињата се користат за следење на посетителите преку веб страниците. Целта е да се прикажат реклами кои се релевантни и го интересираат корисникот, а што е воедно важно за огласувачите како трети страни.

- Повеќето колачиња што ќе ги сретнете при пребарување на веб страницата на Sport Vision се сметаат за колачиња на „трети страни“. Ова значи дека веб

страницата Sport Vision користи функции обезбедени од надворешни провајдери, како што се Facebook или Google кои ги поставуваат колачињата. Колачињата од трети страни сами по себе не се поразлични од колачињата поставени од Sport Vision. Единственото нешто што треба да се има предвид е дека надворешниот провајдер, а не Sport Vision, одредува кој тип на податоци се зачувуваат и како се користат.

- Најчестиот вид колачиња што се користи на веб страницата на Sport Vision се поставени од Google Analytics, кои ни обезбедуваат статистички податоци за трендовите на користење и ни помогат во донесувањето на одлуки за тоа кои видови на содржини се најпопуларни.

### Колачиња кои се користат од страна на Sport Vision

#### Неопходни колачиња поставени од Sportvision

Назив на колачето	Кој го поставува	Опис и цел	Период на траење
campaign	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Се користи во врска со промотивните кодови на веб-страниците. Колачето овозможува поединечните кодови само еднаш да се појават и да бидат користени од корисникот	За време на сесијата
exitslidermodal	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Проверува дали корисникот сака повторно да го види поп-ап прозорецот кој се активира кога курсорот излегува од видливиот простор на страницата	1 ден
NBPHPSessionSecure	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Се користи за безбедност на За време на сесијатата	6 дена
site_cookie_info	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Проверува дали корисникот се согласува со условите за користење на страницата	1 година
source	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Регистрира како корисникот дошол до веб страницата. Информацијата се користи за плаќање на провизија (надоместок) за препорака на партнерите	За време на сесијата

**Неопходни колачиња поставени од трети страни**

Назив на колачето	Кој го поставува	Опис и цел	Период на траење
_cfduid	<a href="http://quarticon.it">quarticon.it</a>	Се користи од мрежата за испорака на содржина Cloudflare, за препознавање на доверливиот веб сообраќај.	30 дена
_zcsr_tmp	<a href="http://pagesense-collect.zoho.eu">pagesense-collect.zoho.eu</a>	Ова колаче е потребно за функцијата за најавување на веб страницата.	За време на сесијата
zfccn	<a href="http://pagesense-collect.zoho.eu">pagesense-collect.zoho.eu</a>	Обезбедува сигурно пребарувањето преку спречување на лажни барања на повеќе веб локации. Ова колаче е од суштинско значење за безбедноста на веб-страницата и посетителот	За време на сесијата

**Статистички колачиња поставени од Sportvision**

Назив на колачето	Кој го поставува	Опис и цел	Период на траење
zabUserId	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Собира податоци за навигацијата и однесувањето на корисникот на веб страницата. Ова се користи за составување статистички извештаи и топлински мапи за сопственикот на веб страницата	1 година
source	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Собира податоци за навигацијата и однесувањето на корисникот на веб страницата. Ова се користи за составување статистички извештаи и топлински мапи за сопственикот на веб страницата	За време на сесијата
mobile_cookie_baner	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Проверува дали корисникот сака повторно да го види рор-уп прозорецот за преземање на Android и IOS апликации кој се појавува кога се пристапува до страницата преку мобилен уред	1 година

Статистички колачиња поставени од трети страни

Назив на колачето	Кој го поставува	Опис и цел	Период на траење
_ga	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Регистрира единствен идентификатор кој се користи за генерирање статистички податоци за тоа како посетителот ја користи веб страницата.	2 години
_gat	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Го користи Google Analytics за следење на стапката на барања	1 ден
_gid	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Регистрира единствен идентификатор кој се користи за генерирање статистички податоци за тоа како посетителот ја користи веб страницата.	1 ден
pslog.gif	<a href="http://pagesense-collect.zoho.eu">pagesense-collect.zoho.eu</a>	Собира статистика за посетите на посетителот на веб страницата, како што се бројот на посети, просечното време поминато на веб страницата и број на прочитани страници.	За време на сесијата

Маркетинг колачиња поставени од трети страни

Назив на колачето	Кој го поставува	Опис и цел	Период на траење
anj	<a href="http://adnxs.com">adnxs.com</a>	Регистрира единствен ИД кој го идентификува уредот на корисникот што се навраќа на страницата. ИД-то се користи за таргетирано рекламирање.	3 месеци
dt	<a href="http://udmserve.net">udmserve.net</a>	Овозможува посетителот да ја споделува содржината од веб страницата на платформите за социјални медиуми или веб страниците.	1 година
_fbp	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Facebook го користи за испорака на серија рекламни производи, како што е лицитирање на дигитални огласи во стварно време од трети огласувачи.	3 месеци
fr	<a href="http://facebook.com">facebook.com</a>	Facebook го користи за испорака на серија рекламни производи, како што е лицитирање на дигитални	3 месеци

		огласи во стварно време од трети огласувачи.	
<b>_gcl_au</b>	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Користено од Google Ad Sense за експериментирање со ефикасноста на рекламирањето преку веб страниците користејќи ги нивните услуги.	3 месеци
<b>IDE</b>	<a href="http://doubleclick.net">doubleclick.net</a>	Користено од Google DoubleClick за регистрација и пријавување на активностите на корисникот на веб страницата по прегледување или кликување на една од рекламите на огласувачот со цел да се измери ефикасноста на рекламата и прикажување на таргетирани реклами на корисникот.	1 година
<b>pagead/1p-user-list/#</b>	<a href="http://google.com">google.com</a>	Следи дали корисникот покажал интерес за специфични производи или настани на повеќе веб страници и открива како корисникот се движи помеѓу страниците. Се користи за мерење на рекламирањето и го олеснува плаќањето на надоместок за упатување помеѓу веб страниците.	За време на сесијата
<b>rtbh</b>	<a href="http://udmserve.net">udmserve.net</a>	Регистрира единствен ИД кој го идентификува уредот на корисникот при повторни посети. Се користи за следење на конверзијата и за мерење на ефикасноста на рекламите преку Интернет.	1 година
<b>test_cookie</b>	<a href="http://doubleclick.net">doubleclick.net</a>	Се користи за да се провери дали пребарувачот на корисникот поддржува колачиња.	1 ден
<b>tr</b>	<a href="http://facebook.com">facebook.com</a>	Facebook го користи за испорака на серија рекламни производи, како што е лицитирање на дигитални огласи во стварно време од трети огласувачи.	За време на сесијата
<b>udmts</b>	<a href="http://udmserve.net">udmserve.net</a>	Се користи за мерење на ефикасноста на рекламирањето на веб страницата, со собирање податоци за стапката на конверзија на рекламите на веб	1 година

		страницата на повеќе веб страници.	
uuid2	<a href="http://udmserve.net">udmserve.net</a>	Регистрира единствен ИД кој го идентификува уредот на корисникот за време на повторни посети. Се користи за следење на конверзијата и за мерење на ефикасноста на рекламите преку Интернет.	1 година
VISITOR_INFO1_LIVE	<a href="http://youtube.com">youtube.com</a>	Се обидува да го процени протокот на корисниците (податочен пренос и потребни ресурси) на веб страницата на која се интегрирани видеа од YouTube.	179 дена
YSC	<a href="http://youtube.com">youtube.com</a>	Регистрира единствен ИД за водење на статистика за видеата од YouTube прегледани од корисникот .	За време на сесијата
4662279173	<a href="http://pagesense-collect.zoho.eu">pagesense-collect.zoho.eu</a>	Собира информации за преференците и/или интеракцијата со содржината на веб кампањата - Се користи на CRM платформата за-кампања што ја користат сопствениците на веб страниците за промовирање на настани или производи.	За време на сесијата

#### Некатегоризирани колачиња поставени од Sportvision

Назив на колачето	Кој го поставува	Опис и цел	Период на траење
_QON_cart	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	/	Трајни
_QON_Profile_	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	/	Трајни
_QON_SProfile_	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	/	Трајни
content	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	/	За време на сесијата
medium	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	/	За време на сесијата
sportvision.ev2clientId	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	/	Трајни
sportvision.sessionId	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	/	Трајни
term	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	/	За време на сесијата

#### Некатегоризирани колачиња поставени од трети страни

Назив на колачето	Кој го поставува	Опис и цел	Период на траење
quartic_cookie	<a href="http://quarticon.it">quarticon.it</a>	Се користи за анализа на активностите и постапките на клиентите во продавниците и дава препораки	1 година

<b>quartic_cookie</b>	<a href="http://sportvision.mk">sportvision.mk</a>	Се користи за анализа на активностите и постапките на клиентите во продавниците и дава препораки	10 години
<b>ts</b>	<a href="http://quarticon.it">quarticon.it</a>	Ја зачувува временската ознака (печат) за целиот животен век на колачето.	1 година
<b>u</b>	<a href="http://quarticon.it">quarticon.it</a>	Се користи за идентификување на корисникот и во него е зачуван единствениот идентификатор	1 година

Ако имате какви било прашања или проблеми, ве молиме контактирајте го [@SportVision](https://www.instagram.com/SportVision).

